



ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

(1) Предмет на осигурувањето од опасностите наведени во членот 2 од овие Услови можат да бидат подвижни ствари, освен:

- 1) ствари изложени на саеми и панаѓури;
- 2) моторни возовени, пловни возила, приколки, самоодни машини и воздушни летала.

Стварите наведени во точка 2 од овој став можат да се осигуруваат само за време додека се складираат како резерви во трговски и банкарски складови или додека се наоѓаат на поправка во работилници и слично.

Ако изрично се договори и наведе во полисата, осигурени се и штитите за веслање (сурф), јајцата, кануа, додека се наоѓаат во заклучени простории.

(2) Осигурени се само стварите на осигуреникот и на лицата кој со него живеат во заедничко домаќинство.

(3) За населен стан се смета стан во кој осигуреникот има постојано живеалиште, а кој не е повеќе од 60 дена ненаселен без преливи во текот на дванаесет месеци.

Ако посебно се договори и се наведе во полисата, осигурени се и стварите на работниците кои работат во местото на осигурувањето означено во полисата (член 7), како и стварите на трети лица примени за поправка, преработка, продажба, во наем, на чување, во залог на услуга и слично.

(3) Осигурени се оние ствари кои се наведени во полисата. Ако стварите се наведени како збир, тогаш се осигурени, како оние што постоеле во моментот при склучување на договорот, така и оние што дополнително се внесени во тој збир.

Стварите како збир можат да бидат предмет на осигурувањето само ако осигуреникот кривотворствено евиденција ја води на начин кој е пропишан со закон.

Кај осигурувањето на пари, хартии од вредност и слично, осигурувачот е во обврска само ако осигуреникот води евиденција на начин пропишан со прописите за банкарско работење.

(4) Предмет на осигурувањето можат да бидат и пари во банкомати (автомати за подигање на пари), во затворен и на отворен простор.

Под сместување на банкомати во затворен простор се подразбира сместување на истите во простории со поголема фреквенција и постојана операција (како на пример: внатрешност на банка, хотел, аеродрошка зграда и слично).

Под сместување на банкомати на отворен простор се подразбира нивно вграджување во надворешен ѕид на деловна или друга зграда, така што само корисната површина на банкоматот е изложена на надворешен ѕид.

Штеќи од загуба на пари кои ги претрпи осигуреникот, а кои немаат карактер на провална кражба и разбојништво, не се надоместуваат.

ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ (РИЗИЦИ)

Член 2

(1) Со осигурување по овие Услови се дава осигурителна заштита од ризициот извршување или обид на провална кражба и разбојништво, како и вандализам во текот на извршување на провалната кражба.

(2) Со осигурувањето се покриени штети од однесување, уништување или оштетување на осигурените ствари, како и штети предизвикани со оштетување на градежни делови на простории, инсталации и опрема (оштетување на ѕидови, тавани, врати, стакла, брави итн.), во кои се наоѓаат осигурените ствари при извршување или обид на провална кражба, односно разбојништво и тоа во висина на трошоците за поправка 3% од сумата на осигурувањето но најмногу до 1000 евра сметано во денарска противвредност, односно кај осигурувањето на "прв ризик", доколку поинаку не е договорено.

(3) Ако посебно се договори и плати доплата премия, кај осигурување на музеи и изложби со осигурувањето се покриени и штетите од обична кражба и оштетување од посетителите.

(4) Пари и други средства за плаќање и скапоцености за време на манипулирање со нив на благајни, шалтери и уплатни и продажни места, осигурени се од ризициот разбојништво на "прв ризик" под услов да е склучено осигурување за секоје уплатно и исплатно место, односно продажно место посебно.

ИСКЛУЧОЦИ ОД ОСИГУРУВАЊЕ

(1) Со осигурувањето не се покриени штети од провална кражба односно разбојништво кај осигурување на осигуреникот:

- 1) извршени од членовите на семејството кои живеат во заедничко домаќинство на осигуреникот, и
- 2) извршени со учество на некои од членовите на семејството со кои живеат во заедничко домаќинство на осигуреникот како договорувач или помагач.

За припадници се сметаат и лицата кои во просторите каде се наоѓале однесени или оштетени ствари живеат, работат или се примени на некоев.

(2) Со осигурувањето не се покриени ниту штетите:

- 1) од измама;
- 2) намера или несвесно постапување и груб пропуст на сопственикот/осигуреникот;
- 3) од обична кражба, освен за осигурувањата од став (3) од овој член;
- 4) поради посредни загуби предизвикани од настанување на осигурениот случај (загуба на заработка, денгица и слично);
- 5) од куќенот утврден по полисот (инвентарисување), па ниту тогаш кога куќенот не е утврден пред инвентарисувањето (во полисот) кој е извршен по осигурениот случај.

6) настани после испуцнување на сумата на осигурување наведена како годишен аргетат.

ОБЕМ НА ОПАСНОСТ ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА

Член 3

(1) Провална кражба во смисла на овие Услови се смета кражба ако нејзиниот извршител:

1) провали во простории, во кои се наоѓаат осигурените ствари (место на осигурувањето) со разбивање или кршење на врати и прозорци или со провалување на тавани, ѕидови и подови;

2) го отвори местото на осигурување со некое средство што не е наменето за редовно отворање, а при тоа да е оставен траг, врз основа на кој, може со сигурност да се утврди провала, во смисла на кривично-правен доказ;

3) провали во заклучено сместувајште во местото на осигурувањето, во кое се наоѓаат осигурените ствари, ако до сместувајштите дошол на еден од начините кои во одредбите од овој член се квалификувани како провална кражба;

4) го отвори местото на осигурувањето или сместувајштите со вистински клучеви или со нивни дуплици, доколку до клучевите дошол со едно од дејствијата наведени во точката 1, 2, 3 и 5 од овој став или со разбојништво или со превара на малолетен член од домаќинството;

5) влезе во местото на осигурувањето преку отвор кој не е за тоа определен, совладувајќи пречки што оневозможуваат влезување.

Скопање преку отворен прозорец во ниско приземје (до висина од 3,50 м, во долниот раб на прозорецот) не се смета за провална кражба;

(2) Од ризициот провална кражба стварите се осигурени само за време додека се наоѓаат во затворени и заклучени простории, односно во заклучени сместувајшта наведени во полисата.

Пари, хартии од вредност, таксени и поштенски марки, штедни книшци, драгоцени камења, благородни метали и предмети од благородни метали, панцер благајни, накит, златни предмети и колекции се осигурени од опасност од провална кражба само ако се наоѓаат во посебно заклучени сместувајшта (железни благајни, панцер благајни, трезор и слично), доколку поинаку не се договори. Надвор од посебното сместувајште благородните метали и предметите од благородни метали се осигурени само за времетраење на процесот на преработка, обработка и манипулација.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

Пари кои се наоѓаат во банкомати можат да се осигуруваат од ризициот провална кражба и разбојништво согласно тарифата на премии IV.

(3) Стока и други златки кои се чуваат на отворен простор, како: градежни материјали, железна стока, земјоделски машини, автомобили и други машини и вградени делови во тие машини, автомобили и сл., можат да се осигуруваат доколку посебно се договори под услов просторот да е ограден со добро одржувана ограда во висина од најмалку 2м, и да постои постојано физичко обезбедување или алармизуред. Попустите за постојан чувар не се применуваат. Доколку при отставување на осигурен случај се утврди дека не постоел постојан чувар или дека оградата не е добро одржувана, осигурувачот не е во обврска да ја надомести штетата.

но од волјата на договорувачот на осигурувањето, односно на возачот како и оштетување предизвикано ненадејно од термичко или хемиско делување однадвор.

(5) Осигурувањето на пренесувањето, односно превезувањето на пари и други вредности се склучува на сума на осигурување однапред договорена и во полисата означена по еден доставувач, а оштетата се исплатува во поли износ, но најповеќе до сумата на осигурувањето (осигурување на "прв ризик"). За еден доставувач ако нема придружник сумата на осигурувањето може да изнесува најмногу 5.000 ЕУР во денарска противвредност. За осигурувањето на сума на осигурување од 5.000 - 15.000 ЕУР во денарска противвредност услов е доставувачот да има придружник или парите да ги пренесува во специјален за тоа предвиден куфер со шифра и сиџир, а за осигурување на сума поголема од 15.000 ЕУР во денарска противвредност потребно е доставувачот да има специјален куфер со шифра и сиџир и вооружена придружба од најмалку еден вооружен придружник.

Ако при настанување на осигурен случај се утврди дека доставувачот нема придружник или специјален куфер со шифра и сиџир, а осигурувањето било склучено на сума на осигурување поголема од 5.000 ЕУР во денарска противвредност, при утврдувањето на висината на надоместокот се земе како осигурувањето да било склучено на сума на осигурување во 5.000 ЕУР во денарска противвредност. Исто така ќе се постои ако се утврди дека доставувачот нема специјален куфер со шифра и сиџир и вооружен придружник, а осигурувањето било склучено на сума на осигурување поголема од 15.000 ЕУР во денарска противвредност.

(6) Исклучително од Условите кои се бараат во претходниот став може, со посебно договарање и доплата на премия, да се заклучи осигурување:

1) за разнесување на пошта на сума на осигурување до 15.000 ЕУР во денарска противвредност;

2) за референтите за продавање на скапоцености (злато и остани благородни метали, предмети изработени од нив, благородни камења, бисери и сл.) до сума на осигурување од 80.000 ЕУР во денарска противвредност.

Референтите по продажба можат да бидат само лица во постојан работен однос со осигуреникот, психички, физички и морално способни за продажба и носење на скапоцености, вооружени со истравно оружје и ослободени за ракување со тоа оружје. Скапоценостите кои се пренесуваат во специјални куфери снабдени со шифриран сиџир, осигурени се секоја додека се пренесуваат и превезуваат на сума на осигуреникот така и преку ноќ, додека се наоѓаат во заштитени сместувајшта (железни благајни, панцер благајни, трезори, вѕидани сефови и сл.) од ризициот провална кражба.

(7) Посебно договорени осигурувања на превоз на пари над 15.000 ЕУР во денарска противвредност се опатени со осигурување само доколку Осигуреникот обезбеди услови за истото и тоа:

- специјална блиндирано возило;
- вооружена придружба од најмалку 2 лица;
- специјална опрема за пренос наметета за таа цел.

(8) Доколку дополнително во периодот од однесеното барање за надомест на штета, стоеат услови за пронајден и украдените ствари, односно пари, скапоцености и други хартии од вредност се вратени, Осигурувачот нема обврска за никакви плаќања спрема Осигуреникот ниту друго заинтересирано лице.

ВРЕДНОСТ НА ОСИГУРЕНИ СТАВИ

Член 6

Вредност на осигурените ствари е и тоа:

- 1) за резерви на стоки, материјали и сировини (подвижни ствари) - набавната цена, земајќи предвид амортизацијата измената на модата и други причини, или пазарната цена ако таа е пониска од набавната;
- 2) за резерви на готови производи и недовршено производство - производителот - производната цена, ако пазарната цена е пониска од производната - пазарната цена;
- 3) за резерви на земјоделски производи кој производителот - производната цена, а ако пазарната е пониска од производната - пазарната цена;
- 4) за машини, уреди и инсталации, транспортни средства и средства за врски, инвентар и ствари за домаќинство, набавната цена на новата ствар, намалена за износот на амортизација (тежска економска).

5) ако осигурениот инвентар и стварите во домаќинство се потполно уништени или украдени, а осигуреникот не може да ја докаже нивната вредност во смисла на претходниот став, осигурувачот е обврзан да надомести штета по сопствена процена на осигурувачот, а врз основа на расположливите докази.

6) за хартии од вредност, архивска граѓа за музејски предмети и предмети на изложба - вредноста спогодено утврдена помеѓу осигурувачот и договорувачот на осигурувањето.

7) за ствари од благородни метали, непеработени благородни метали, скапоцености камења и бисерни гердани, ретки и скапоцености ствари, уметнички предмети, документи, планови, детски цртежи, модели, колани, македи, ракописи, предметни збирки и делови книги, вредноста спогодено се одредува помеѓу осигурувачот и договорувачот на осигурувањето. Ако таа вредност не е спогодено утврдена, стварите од оваа точка се сметаат за осигурени најповеќе до 50 ЕУР во денарска противвредност од парче, а до 200 ЕУР во денарска противвредност од збирка.

МЕСТО НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 7

(1) Стварите се осигурени од опасност од провална кражба и разбојништво додека се наоѓаат во просторите односно во сместувајштите означено во полисата (место на осигурувањето).

Ако одделни ствари привремено се оддалечени на најмногу 30 дена за потреба од користење на осигуреникот, осигурувањето важи и на друго место, но само доколку за оддалечувањето на стварите Осигуреникот претходно писмено го известил осигурувачот. Ова не се применува, ниту се однесува на осигурувањето на пари, скапоцености, злато, платини и други благородни метали.

(2) Осигурувањето е во важност и тогаш кога сите осигурени ствари се пренесени од местото означено во полисата на некое друго место во рамките на седиштето на осигуреникот, односно на местото на живеење на територија на Република Македонија.

Осигуреникот е должен за преселувањето на осигурените ствари веднаш, а најдоцна во рок од 15 дена, да го известил осигурувачот. После наведениот рок осигурувањето престанува да важи.

УТВРДУВАЊЕ И НАДОМЕСТОК ОД ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 8

(1) Висината на надоместокот се утврдува:

- 1) во случај на однесување или уништување на ствари - според вредноста на осигурените ствари (член 6) во времето на настанување на осигурениот случај, намалена за вредноста на остатоците, просечните манипулациони куќосци и одобрениот раст (кало), кршењето и расипувањето.

2) во случај на оштетување - во висина на трошоците на поправка (материјал и работна рака) во времето на настанување на осигурениот случај, намалена за износот на проценетата амортизација и вредноста на остатоците.

(2) Ако сумата на осигурувањето е помала од вкупната вредност на стварите во време на настанувањето на осигурениот случај (подосигурување), надоместокот ќе се плаќа соразмерно помеѓу сумата на осигурување и вредноста на осигурените ствари. Во овој случај се применуваат одредбите за подосигурување.

(3) Ако стварите се осигурени на "прв ризик", надоместокот ќе се плати во висина на настанатата штета, а најмногу до договорената сума на осигурувањето на "прв ризик". Во овој случај не се применуваат одредбите за подосигурување.

(4) Во секој штетен настан пресметаниот надомест се намалува за 25% ако поинаку не се договори.

(5) Ако трошоците на поправка на оштетената ствар се поголеми од вредноста на осигурените ствари на денот на настанување на осигурениот случај, ќе се постојат како таа ствар да е уништена и надоместокот ќе се пресмета според ставот (1), точка 1) од овој член.

(6) Ако се пронајдени извршителите на провалната кражба односно разбојништво и ако дополнително на несомнен начин биде утврдено дека надоместокот по основ на осигурувањето треба да биде помал од износот на исплатениот надоместок, осигуреникот е должен да го врати веќе исплатениот износ. Ако според утврдена висина на вистинска штета надоместокот по основ на осигурувањето треба да биде поголем од износот на исплатениот надоместок, ос